





**Податоци за Корисникот на картичката**

Име и презиме \_\_\_\_\_

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(Име и презиме на Корисникот на латиница, но да не содржи повеќе од 20 знаци вклучувајќи ги и празните места)

Функција \_\_\_\_\_

Адреса на живеење \_\_\_\_\_

ЕМБГ \_\_\_\_\_

Број на л.к., датум и место на издавање \_\_\_\_\_

Број на пасош , датум и место на издавање \_\_\_\_\_

Телефон (дом.) \_\_\_\_\_ Телефон ( раб.) \_\_\_\_\_

Мобилен телефон \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

**ИЗЈАВА**

Со пополнување на Барањето потврдувам дека:

- наведени податоци се точни и при промена на податоците благовремено ќе ја информирам Банката,
- сум информиран дека Банката ќе ги користи моите лични податоци согласно законските прописи и правилата на Банката за заштита на личните податоци,
- сум согласен моите лични податоци да се користат за промотивни цели, рекламен материјал и други известувања, за сите производи и услуги на Банката и на трети лица врз основа на склучен договор со Банката,
- сум информиран за моето право во секој момент да ја повлечам согласноста за користење на моите лични податоци од страна на Банката или третите лица, со поднесување на писмено барање на шалтерите на Банката,
- информиран сум за условите на дебитната картичка кои ги прифаќам.

\_\_\_\_\_

Потпис на Корисник

Скопје, \_\_\_\_\_

За Банката:

Забелешки: